

Млекара АД, Битола
Финансиски извештаи
за годината завршена на
31 декември 2024
со Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Извештај за промените во капиталот	3
Извештај за паричниот тек	4
Белешки кон финансиските извештаи	6

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Млекара АД, Битола

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Млекара АД, Битола ("Друштвото"), прикажани на страните од 1 до 36, кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2024 година и извештаите за сеопфатна добивка, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, како и осврт на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е релевантна за изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.



Извештај на независниот ревизор

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2024 година како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва.

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Одборот на Директори на Друштвото на 13 март 2025 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Одборот на Директори на Друштвото на 13 март 2025 година.

Скопје, 30 април 2025 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО-Скопје
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ



Финансиски
извештаи


Извештај за финансиската состојба


На 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2024	2023
Актива			
Недвижности, постројки и опрема	13	1.195.721	1.107.963
Нематеријални средства	14	2.128	2.170
Дадени кредити и позајмици	16	5.616	3.365
Побарувања од купувачи и други побарувања	17	8.722	12.328
Вкупно постојани средства		1.212.187	1.125.826
Залихи	15	214.654	163.194
Дадени аванси		9.716	7.138
Дадени кредити и позајмици	16	15.765	16.634
Побарувања од купувачи и други побарувања	17	367.660	327.952
Побарувања за данок на добивка		-	12.667
Депозити во банки	18	12.591	12.596
Парични средства и паричен еквивалент	19	324.536	293.147
Вкупно тековни средства		944.922	833.328
Вкупна актива		2.157.109	1.959.154
Пасива			
Капитал на сопствениците		33.288	33.288
Резерви		1.366.328	1.401.295
Акумулирана добивка		340.735	195.397
Вкупно капитал и резерви		1.740.351	1.629.980
Обврски			
Одложени даночни обврски	12	16.508	3.851
Одложени приходи	25	4.897	-
Користи за вработените	22	7.451	5.354
Вкупно долгорочни обврски		28.856	9.205
Резервирања	23	13.076	10.793
Обврски за данок на добивка		11.992	-
Одложени приходи	25	805	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	24	362.029	309.176
Вкупно тековни обврски		387.902	319.969
Вкупно обврски		416.758	329.174
Вкупна пасива		2.157.109	1.959.154

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа одобрени од страна на раководството на Млекара АД Битола на 30 април 2025 година и потпишани во нивно име од:


Горги Петрушев
Генерален Директор


Марија Дојошевска
Овластен сметководител со
број на уверение 0100880

Извештај за сеопфатна добивка

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2024	2023
Реализација	6	2.782.560	2.552.788
Трошоци на реализација	10	<u>(1.943.700)</u>	<u>(1.934.509)</u>
Бруто добивка		838.860	618.279
Останати приходи	7	32.909	2.405
Трошоци за дистрибуција и продажба	10	(572.470)	(418.714)
Административни расходи	10	(86.610)	(64.870)
Останати расходи	8	<u>(21.834)</u>	<u>(47.508)</u>
Добивка од редовно работење		190.855	89.592
Приходи од финансирање		2.428	1.550
Расходи од финансирање		<u>(2.591)</u>	<u>(6.668)</u>
Нето расходи од финансирање	11	<u>(163)</u>	<u>(5.118)</u>
Добивка пред оданочување		190.692	84.474
Данок на добивка	12	<u>(26.925)</u>	<u>(2.012)</u>
Добивка за годината		<u>163.767</u>	<u>82.462</u>
Останата сеопфатна добивка			
Ставки кои нема да бидат рекласификувани преку добивка или загуба:			
Ревалоризација на недвижности, постројки, опрема		150.390	-
Промени во одложени даночни обврски		<u>(14.471)</u>	<u>106</u>
Останата сеопфатна добивка за годината, нето од данок на добивка		<u>135.919</u>	<u>106</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>299.686</u>	<u>82.568</u>
Основна и разводенета заработка по акција (во денари)	21	1.508	759

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за промените во капиталот

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари

	Капитал на сопствениците	Резерва според статут	Законска резерва	Ревалоризациона резерва	Останата резерва	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023	33.288	13.156	180.037	178.861	961.873	180.296	1.547.511
Вкупна сеопфатна добивка за годината							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	82.462	82.462
Намалување на одложени даночни обврски	-	-	-	106	-	-	106
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	106	-	82.462	82.568
Трансакции со сопствениците на Друштвото							
Пренос од резерви во акумулирана добивка	-	-	-	(978)	-	879	(97)
Пренос од акумулирана добивка во останати резерви	-	-	-	-	68.240	(68.240)	-
Вкупно трансакции со сопствениците на Друштвото	-	-	-	(872)	68.240	(67.361)	(97)
Состојба на 31 декември 2023	33.288	13.156	180.037	177.989	1.030.113	195.397	1.629.980
Состојба на 1 јануари 2024	33.288	13.156	180.037	177.989	1.030.113	195.397	1.629.980
Вкупна сеопфатна добивка за годината							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	163.767	163.767
Ревалоризација на недвижности, постројки, опрема	-	-	-	150.390	-	-	150.390
Признаени одложени даночни обврски	-	-	-	(14.471)	-	-	(14.471)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	135.919	-	163.767	299.686
Трансакции со сопствениците на Друштвото							
Пренос од резерви во акумулирана добивка	-	-	-	(2.735)	(168.151)	170.513	(373)
Дивиденди	-	-	-	-	-	(188.942)	(188.942)
Вкупно трансакции со сопствениците на Друштвото	-	-	-	(2.735)	(168.151)	(18.429)	(189.315)
Состојба на 31 декември 2024	33.288	13.156	180.037	311.173	861.962	340.735	1.740.351

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2024	2023
Парични текови од оперативни активности			
Добивка за годината		163.767	82.462
<i>Корекција за:</i>			
Трошоци за амортизација на недвижности постројки и опрема	13	114.067	115.101
Трошоци за амортизација на нематеријални средства	14	978	938
Капитална добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема	7	(996)	(423)
Отпис на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства	8	16.061	546
Зголемување на вредноста на недвижности, постројки и опрема	7	(16.931)	-
Намалување на вредноста на недвижности, постројки и опрема	8	3.460	-
Исправка на вредноста на залихата	10	2.067	3.332
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	11	1.129	2.061
Отпишани побарувања од купувачи	11	38	52
Наплатени претходно отпишани побарувања	11	(663)	(241)
Приходи од камати	11	(1.042)	(988)
Расходи од камати	11	1.396	2.524
Дисконтирање на долгорочни побарувања	11	(723)	2.031
Данок на добивка	12	26.925	2.012
Отпишани обврски кон добавувачи		(141)	(181)
		309.392	209.226
Промени во:			
- побарувањата од купувачи и други побарувања		(36.859)	(19.475)
- дадените аванси		(2.578)	(3.945)
- залихите		(49.456)	(15.239)
- резервациите		2.283	(344)
- користи на вработените		2.097	(53)
- одложени приходи		5.702	-
- обврските кон добавувачи и други обврски		58.964	27.602
Готовина генерирана од оперативни активности		289.545	197.772
Платени камати		(1.396)	(8)
Платен данок на добивка		(4.462)	(31.944)
Нето парични текови од оперативни активности		283.687	165.820

Извештај за паричниот тек (продолжение)

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2024	2023
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(64.069)	(114.444)
Набавка на нематеријални средства		(936)	(1.483)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		1.979	2.355
Повлечени/(дадени)депозити во банки		5	2.574
Наплатени камати		1.047	988
Наплатени кредити и позајмици		(1.382)	11.718
Нето парични текови користени во инвестициони активности		(63.356)	(98.292)
Парични текови од финансиски активности			
Платени дивиденди		(188.942)	-
Нето парични текови користени во финансиски активности		(188.942)	-
Нето зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент		31.389	67.528
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		293.147	225.619
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	19	324.536	293.147

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Основни податоци

Млекара АД, Битола (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република Северна Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

ул. Ѓурчин Наумов Пљакот, 1

7000 Битола

Република Северна Македонија

Основната дејност на Друштвото е преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на Република Северна Македонија.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историски вредности освен за недвижностите, постројките и опремата кои се водат по ревалоризирана вредност.

Методите кои се користат за мерење на објективните вредности се објаснети подолу во белешка 4.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”). Функционална валута на Друштвото е денарот. Доколку не е поинаку наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањата направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

- Белешка 13 – Недвижности, постројки и опрема
- Белешка 23 - Резервирања
- Белешка 25 - Финансиски инструменти

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум. Печалбите и загубите на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, коригирана за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута искажана во денари според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднување се признаени во добивката или загубата.

(б) Финансиски инструменти

(i) Не-деривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Не-деривативните финансиски средства ги вклучуваат заемите и побарувањата и паричните средства и парични еквиваленти.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка и благајна.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) *Не-деривативни финансиски обврски*

Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски по кредити, обврски кон добавувачи и други обврски. Ваквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус директно поврзаните трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

(iii) *Акционерски капитал*

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нетно од даночните ефекти.

(в) Недвижности, постројки и опрема

(i) *Признавање и мерење*

Друштвото ја користи сметководствената политика за мерење на недвижностите, постројките и опремата согласно моделот на ревалоризација за целата група на недвижности, постројки и опрема.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на набавката на средството. Набавната вредност на средството кое се произведува во сопствена режија, ги вклучува трошоците за материјали и работна рака, сите останати трошоци коишто можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно, трошоците за демантирање и отстранување на средството и обновување на просторот каде тоа е лоцирано и капитализираните трошоци за позајмување.

Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите, постројките и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите, постројките и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” или “останати расходи” во добивката или загубата.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Според моделот на ревалоризација, по признавањето како средство, определена ставка од недвижности, постројки и опрема, чија објективна вредност може веродостојно да се измери, се евидентира по ревалоризирана вредност, која ја претставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот на известување.

Кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на ревалоризација, зголемувањето се признава во извештајот за останата сеопфатна добивка и се акумулира во капиталот под насловот ревалоризациони резерви. Меѓутоа, зголемувањето се признава како приход до висина која што го анулира ревалоризационото намалување на истото средство кое претходно било признаено во добивката или загубата како расход. Ако сметководствената вредност на средството е намалена како резултат на ревалоризација, намалувањето се признава во добивката или загубата како расход. Меѓутоа, намалувањето се признава во извештајот за останата сеопфатна добивка до висината на било кое кредитно салдо што постои во ревалоризационите резерви во однос на тоа средство.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Друштвото ќе има идни економски полезности од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во добивката или загубата во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се прикажува во добивката или загубата, а се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата, намалена за резидуалната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век. Земјата не се амортизира.

Проценетиот корисен век за тековниот и споредбените периоди е како што следи:

Згради	5-43 години
Опрема	1-12 години

Методите на амортизација, проценетиот корисен век како и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(г) Нематеријални средства

(i) Признавање и мерење

Нематеријалните средства набавени од страна на Друштвото кои имаат одреден век на траење се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Нематеријални средства (продолжение)

(ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во добивката или загубата како трошоци во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, намалена за резидуалната вредност на средството.

Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на нематеријалните средства, од денот кога тие се расположливи за употреба.

Годишните стапки на амортизација утврдени врз основа на проценетиот корисен век за тековниот и споредбениот период се како што следи:

	%
Техничка документација, софтвер, патенти и лиценци	20-33

Методите на амортизација, проценетиот век на траење како и резидуалната вредност на средствата се преценуваат на секоја дата на известување.

(д) Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од цената на чинење и нето реализационата вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот на просечни цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка, производствени или трошоци на конверзија и останати трошоци направени за доведување на залихата до постојната состојба и локација.

Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

(ѓ) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета за обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(f) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Заеми и побарувања

Друштвото го разгледува доказот за обезвреднување на заемите и побарувањата на поединечно ниво. Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувања. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвикува намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

(ii) Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, освен за залихите, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единици кои генерираат пари.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тествани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат да ја намалат сметководствената вредност на средствата во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа. Загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Користи за вработените

(i) *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото придонесува за пензискиот фонд на своите вработени со уплата на придонеси во согласност со националното законодавство. Придонесите, кои се пресметуваат врз основа на платите, се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензии. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани придонеси.

Обврските за придонеси согласно плановите за дефинирани придонеси се признаваат во добивката или загубата како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој настануваат.

(ii) *Планови за дефинирани користи*

Согласно националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство. Износот на отпремнина за пензионирање изнесува две просечни месечни плати на Друштвото. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи.

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од плановите за дефинирани придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на плановите за дефинирани придонеси се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Друштвото признава добивка или загуба како резултат на исплата на план за дефинирани користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на планот за дефинирани користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за планот за дефинирани користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

(iii) *Останати долгорочни користи за вработените*

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(iv) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската.

(з) Признавање на приходи

(i) Продажба на производи и трговски стоки

Приходот од продажба на производи и трговски стоки, се мери според објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањата на производите и трговските стоки, трговски попусти и количинските рабати. Приходот се признава кога значителните ризици и ползности од сопственоста се пренесени на купувачот, не постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните трошоци или можното враќање на производите и трговските стоки како и континуирана инволвираност на раководството со производите и трговските стоки, и износот на приходот може да се измери веродостојно.

Пренесувањето на ризиците и ползностите зависи од индивидуалните услови на продажба. Вообичаено, преносот на ризиците и ползностите од сопственоста се случува при предавањето на производите и трговските стоки во магацинот на купувачот, додека при извозот на производите преносот на ризиците и ползностите од сопственоста се случува кога производите се достапни на купувачот или при утоварот кај соодветниот превозник.

(ii) Државни поддршки

Друштвото признава државни поддршки во добивката или загубата како останати приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки поврзани со недвижности, постројки и опрема се презентирани како Одложени приходи и се признаваат во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на очекуваниот корисен век на поврзаното средство.

Државните поддршки кои претставуваат надомест на трошоците кои ги направило Друштвото се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени.

(с) Приходи и расходи од финансирање

Приходите од финансирање ги вклучуваат приходите од вложувања и приходите од камати. Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата со примена на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се признаваат во добивката или загубата.

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата. Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

На 3 јануари 2025 година е објавен Законот за минимален глобален данок на добивка, со примена за фискалната година која започнува на 1 јануари 2024 година. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата.

Минималното ефективно оданочување на добивката на МНК се обезбедува со примена на следниве правила за плаќање на дополнителен данок:

1. Правило за утврдување на квалификуван домашен дополнителен данок (Qualified Domestic Top-up Tax-QDMTT);
2. Правило за вклучување на добивката (Income Inclusion Rule-IRR);
3. Правило за помалку оданочена добивка (Undertaxed Payment Rule-UTPR).

Со примената на правилата се утврдува висината на минималниот глобален данок, со што се обезбедува ефективно оданочување на добивката да изнесува најмалку 15 %.

Друштвото ги примени правилата наведени погоре и утврди дека нема дополнителни обврски за данок поврзани со минималниот глобален данок

(ј) Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината. Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите од сите потенцијално разводнети обични акции, доколку такви постојат.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Нови стандарди и интерпретации кои сеуште не се применети

Во Службен весник, бр. 75/24, од 3 април 2024 година е објавен нов Правилник за начинот на водење сметководство. Новиот Правилник влезе во сила од 4 април 2024 година, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, со исклучок на меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување и меѓународниот стандард за финансиско известување 9 Финансиски инструменти, кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година. Со денот на отпочнувањето на примената на овој Правилник 1 јануари 2025 година, престанува да важи актуелниот Правилник за водење сметководство („Службен весник“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

МСФИ 16

Од стандардите што сè уште не се ефективни, се очекува меѓународниот стандард за финансиско известување 16 Лизинг (“МСФИ 16”) да има значително влијание врз финансиските извештаи на Друштвото за периодот на почетна примена.

Друштвото е обврзано да го применува стандардот МСФИ 16 од 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува единствен модел за билансно сметководствено евидентирање на лизинг за корисниците на лизинг, кои се презентираат во Извештајот за финансиска состојба. Корисникот на лизинг признава средство со право на користење кое го претставува неговото право да го користи идентификуваното средство и обврска за лизинг која ја претставува неговата обврска за плаќање на ратите за лизинг. Постојат исклучоци за признавање кај краткорочните лизинг договори и лизинг договори кај кои основното средство има мала вредност.

Друштвото ќе признае нови средства и обврски за неговите оперативни наеми за згради и автомобили. Природата на трошоците поврзани со овие наеми ќе се промени, бидејќи Друштвото ќе признава амортизација на средствата со право на користење и трошоци за камата по основ на обврските за лизинг.

Тековно Друштвото ги признава оперативните трошоци за наем по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот и признава средства и обврски само до степен до кој постои временска разлика помеѓу фактичките плаќања за наем и признавањето на трошоците.

Друштвото е во процес на проценка на очекуваното влијание од почетната примена на МСФИ 16 врз нејзините финансиски извештаи како и моделот на првична примена што го дозволува стандардот.

МСФИ 15

Меѓународниот стандард за финансиско известување 15 Приходи од договори со купувачи (“МСФИ 15”) за прв пат стапува на сила од 1 јануари 2025 година. Примената на новиот стандард се очекува значително да влијае на обелоденувањата во финансиските извештаи. МСФИ 15 исто така се очекува да влијае на времето и моделот на признавање на приходите за одредени договори. Друштвото во моментот го оценува влијанието на овој стандард врз финансиските извештаи и транзиционите одредби предвидени во МСФИ 15, по што ќе го усвои најсоодветниот метод за да се обезбеди усогласеност со стандардот.

Белешки кон финансиските извештаи

4. Утврдување на објективна вредност

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Друштвото изискуваат утврдување на објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските средства и обврски. Објективните вредности се утврдени за мерење и/или обелоденување врз основа на следните методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните средства или обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во утврдувањето на објективната вредност.

(i) Недвижности, постројки и опрема

Објективната вредност на земјиштето е неговата пазарна вредност утврдена со проценка извршена од старана на професионално квалификувани проценители користејќи пазарни цени за слични средства. Објективната вредност на зградите, постројките и опремата е утврдена со проценка користејќи метод на амортизиран трошок на замена.

(ii) Побарувања од купувачи и други побарувања

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се проценува како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на известување.

(iii) Не-деривативни финансиски обврски

Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во финансиските извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични текови на главницата и каматата, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување. За краткорочните обврски и за долгорочните обврски со варијабилна каматна стапка се претпоставува дека нивната сметководствена вредност ја претставува нивната објективната вредност.

5. Управување со финансиски ризици

Преглед

Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

- Кредитен ризик
- Ризик на ликвидност
- Пазарен ризик

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од погоре споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи. Одборот на директори на Друштвото е одговорен за воспоставување и примена на политики и процедури за управување со ризици. Политиките и процедурите за управување со ризици се воспоставени со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

(a) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски. Кредитниот ризик првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки, т.е. депозитите во банки, паричните средства и паричните еквиваленти.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(а) Кредитен ризик (продолжение)

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач. Најголем дел од побарувањата од купувачи произлегуваат од домашниот пазар, односно МКД 320.063 илјади (2023: МКД 302.139 илјади) додека преостанатиот дел претставуваат побарувања од купувачи од странство. Според постоечката кредитна политика, кредитната способност на секој нов купувач се анализира индивидуално пред да се понудат условите на плаќање и испорака. За дел од купувачите Друштвото бара обезбедување во форма на хипотека или гаранции од банка. Вкупниот износ на краткорочните и долгорочните побарувања на 31 декември 2024 година кои се обезбедени со хипотека и/или гаранција од банка изнесува МКД 15.043 илјади (2023: МКД 18.837 илјади).

Друштвото евидентира резервирања за загуби (исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања) кои претставуваат најдобра проценка за настанати загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Исправка на вредност се утврдува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати побарувањата согласно оригиналната доспеаност на побарувањето. Објективен доказ за финансиски потешкотии на купувачите претставуваат добиени информации за стечај односно финансиска реорганизација на купувачот, значително доцнење во плаќањето итн.

(ii) Депозити во банки, парични средства и паричен еквивалент

Друштвото ја ограничува кредитната изложеност преку депонирање на паричните средства во локални реномирани банки. Друштвото континуирано ја следи својата кредитна изложеност како и успешноста на работењето на банките.

(iii) Дадени кредити и позајмици

За дел од дадените кредити и позајмици кон фармерите и другите должници Друштвото бара обезбедување во форма на хипотека и/или подвижен залог. Вкупниот износ на дадените кредити и позајмици на 31 декември 2024 кои се обезбедени изнесува МКД 21.381 илјади (2023: МКД 19.917 илјади).

(б) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната достасаност.

Пристапот на Друштвото при управувањето со ликвидноста е да се осигураат колку што е можно, секогаш да имаат доволно готовина за да ги исплатат своите достасани обврски.

(в) Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Друштвото во прифатливи параметри.

(i) Валутен ризик

Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити кои се деноминирани во валута различна од МКД. Девизните средства со кои што работи Друштвото се евра (ЕУР). Трендот на ЕУР во текот на 2024 година е релативно стабилен и Друштвото очекува дека овој тренд ќе продолжи.

Друштвото не е вклучено во хединг активности за управување со валутниот ризик.

Белешки кон финансиските извештаи

5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(в) Пазарен ризик (продолжение)

(ii) Ризик на каматна стапка

Друштвото има финансиски средства со фиксна каматна стапка кои се состојат од пари и парични средства и депозити во банки и дадени кредити и позајмици. Бидејќи овие финансиски средства се со пазарна каматна стапка која во моментот е ниска, промените во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансиските резултати на Друштвото. Сепак, финансиските средства на Друштвото со фиксна каматна стапка се изложени на ризик од промена во објективната вредност.

Друштвото не употребува никакви деривати за управување со каматниот ризик.

(г) Управување со капиталот

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот.

Раководството на Друштвото го следи враќањето на капиталот, што Друштвото го дефинира како однос помеѓу добивката од редовното работење и вкупниот капитал на сопствениците.

Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот. Друштвото не е изложено на надворешни барања за висината на капиталот.

6. Реализација

Во илјади денари	2024	2023
Продажби	2.782.560	2.552.788
	<u>2.782.560</u>	<u>2.552.788</u>

7. Останати приходи

Во илјади денари	2024	2023
Зголемување на вредноста на материјални средства	16.931	-
Приходи од добиена државна поддршка	12.462	-
Капитална добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема	996	423
Наплата на штети по основ на осигурување	161	42
Останато	<u>2.359</u>	<u>1.940</u>
	<u>32.909</u>	<u>2.405</u>

Во текот на 2024 година, Друштвото изврши проценка на недвижности, постројки и опрема. Ефектот од зголемувањето на вредноста по проценка за средства за кои по претходна проценка било евидентирано намалување на вредноста на истите во добивката или загубата како расход, изнесува МКД 16.931 илјади.

Во 2024 година, Друштвото потпиша договор за финансиска поддршка со Владата на Република Северна Македонија за нови инвестиции Времетраење на договорот е 5 години. Друштвото добива поддршка по различни основи.

Белешки кон финансиските извештаи

8. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Отпис на недвижности, постројки и опрема	16.061	546
Намалување на вредноста на недвижности, постројки и опрема	3.460	-
Резервирања за судски спорови	1.393	61
Загуби од продажба на јуници на фармери	-	29.443
Данок на солидарност	-	17.235
Останато	920	223
	<u>21.834</u>	<u>47.508</u>

Во текот на 2024 година, Друштвото изврши проценка на недвижности, постројки и опрема. Ефектот од намалувањето на вредноста по проценка на средствата изнесува МКД 3.460 илјади. Останатите расходи во 2024 претставуваат трошоци за отпис на недвижности, постројки и опрема, за останати консултантски услуги, надоместоци на штети, казни за стопански прекршоци.

Во 2023 година Друштвото призна загуба од продажба на јуници на фармери во износ од МКД 29.443 илјади Основната и главна цел на овој проект беше зголемување на предадените количини сирово млеко.

9. Трошоци за вработени

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Нето плати и даноци	152.267	132.767
Задолжителни придонеси од плати	57.806	50.538
Останати трошоци за работници	19.394	13.799
	<u>229.467</u>	<u>197.104</u>

Останатите трошоци на вработените претставуваат, изнајмување на вработени преку агенција, регрес, отпремнина за одење во пензија, јубилејни награди, осигурување на вработените, надомест за одбор на директори и подароци за вработените.

10. Расходи според природа

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Употребени залихи	1.558.782	1.529.022
Трошоци за вработени (види белешка 9)	229.467	197.104
Трошоци на продадени трговски стоки, материјали и резервни делови	208.520	157.059
Маркетинг, репрезентација и спонзорства	191.447	127.741
Транспортни и телекомуникациски трошоци	145.238	127.629
Амортизација на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства	115.045	116.039
Потрошена енергија	77.289	83.522
Исправка на вредноста на залихи	2.067	3.332
Останато	74.925	76.645
Вкупно трошоци на реализација, трошоци за дистрибуција и продажба и административни расходи	<u>2.602.780</u>	<u>2.418.093</u>

Белешки кон финансиските извештаи

11. Нето приходи/(расходи) од финансирање

Признаено во добивката или загубата

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Приходи од камати	1.042	988
Дисконтирање на долгорочни побарувања	723	-
Приходи од курсни разлики	-	321
Наплатени претходно отпишани побарувања од купувачи	663	241
Приходи од финансирање	<u>2.428</u>	<u>1.550</u>
Расходи од камати по основ на резервирања	(1.348)	(2.516)
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи	(1.129)	(2.061)
Отпис на побарувања од купувачи	(38)	(52)
Затезни камати	(49)	(8)
Расходи од курсни разлики	(27)	-
Дисконтирање на долгорочни побарувања	-	(2.031)
Расходи од финансирање	<u>(2.591)</u>	<u>(6.668)</u>
Нето приходи/(расходи) од финансирање	<u>(163)</u>	<u>(5.118)</u>

12. Данок на добивка

(а) *Тековен данок/Признаен во биланс на успех*

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Тековен данок		
Тековна година	<u>28.748</u>	<u>10.038</u>
	<u>28.748</u>	<u>10.038</u>
Одложени даночни приходи		
Признавање на даночен кредит	<u>(1.823)</u>	<u>(8.026)</u>
	<u>(1.823)</u>	<u>(8.026)</u>
Данок на добивка	<u>26.925</u>	<u>2.012</u>

(б) *Износи признаени во останата сеопфатна добивка*

Согласно Законот за данок на добивка трошоците за амортизација на ревалоризацијата на материјални и нематеријални средства се непризнаени расходи за даночни цели. По овој основ Друштвото има признаено одложени даночни обврски. Во текот на 2024 година, Друштвото ги зголеми одложените даночни обврски за МКД 14.480 илјади (2023: ги намали за МКД 106 илјади). Состојбата на 31 декември 2024 на одложените даночни обврски по овој основ изнесува 26.357 МКД илјади (2023: МКД 11.877 илјади).

(в) *Усогласување на ефективната даночна стапка*

<i>Во илјади денари</i>	2024	2024	2023	2023
Добивка пред оданочување		190.692		84.474
Данок на добивка со употреба на				
домашна даночна стапка на Друштвото	10,0%	19.069	10,0%	8.447
Непризнаени трошоци	4,1%	7.890	8,3%	6.972
Признавање на претходно непризнаен даночен кредит	-	-	(8,1%)	(6.844)
Даночни олеснувања	0,0%	(34)	(7,8%)	(6.563)
	15,1%	26.925	2,4%	2.012

Белешки кон финансиските извештаи

12. Данок на добивка (продолжение)

(2) Признаени даночни средства и обврски

Покрај погоре наведените одложени даночни обврски Друштвото има признаено и одложени даночни средства како што следи:

Почнувајќи од 2019, трошоците за амортизација на материјалните и нематеријалните средства се признаваат како расход во даночниот биланс до износот пресметан на набавната вредност на средствата со примена на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација. За даночни цели стапките на амортизација може да се зголемат најмногу за 50% во однос на пропишаните со номенклатурата. Даночната основа се зголемува за износот на амортизација над максимално утврдените стапки. Во следните периоди на известување даночната основа се намалува за износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица.

По овој основ Друштвото призна одложени даночни средства во износ од МКД 8.253 илјади (2023: МКД 6.979 илјади) кои се резултат на времените разлики кои произлегуваат од различните стапки за амортизација меѓу сметководствената евиденција и пропишаните стапки, која разлика претставува непризнаен даночен расход за даночни цели во

Дополнително, Друштвото има признаено одложени даночни средства во износ од МКД 1.596 илјади (2023: МКД 1.047 илјади) по основ на даночен кредит во врска со дадени кредити и позајмици ненаплатени на крајот на годината. Имено, салдото на ненаплатени кредити и позајмици на крајот на годината претставува непризнаен расход за даночни цели, и со тоа даночен кредит кој може да се искористи кога кредитот ќе биде наплатен. Износот на признаениот одложен данок се базира на проценката на раководството на Друштвото за реализација на поврзаниот даночен кредит.

Одложени даночни средства и обврски

Во илјади денари	Средства		Обврски		Вкупно	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Недвижности, постројки и опрема	8.253	6.979	(26.357)	(11.877)	(18.104)	(4.898)
Побарувања за дадени кредити и позајмици	1.596	1.047	-	-	1.596	1.047
Даночни средства / (обврски)	9.849	8.026	(26.357)	(11.877)	(16.508)	(3.851)
Нетирање	(9.849)	(8.026)	9.849	8.026	-	-
Нето даночни средства / (обврски)	-	-	(16.508)	(3.851)	(16.508)	(3.851)

Белешки кон финансиските извештаи

12. Данок на добивка (продолжение)

(д) Движење во салда на одложени даноци

Во илјади денари

	Состојба на 31 Декември 2023								
	Состојба на 1 јануари 2023	Призна- ени во добивка или загуба	Признаени во останата сеопфатна добивка	Состојба на 31 декември 2023	Признаени во добивка или загуба	Признени во останата сеопфатна добивка	Нето	Одложе- ни даночни средства	Одложени даночни обврски
Недвижности, постројки и опрема	(11.983)	6.979	106	(4.898)	1.274	(14.480)	(18.104)	8.253	(26.357)
Побарувања за дадени кредити	-	1.047	-	1.047	549	-	1.596	1.596	-
Даночни средства / (обврски)									
пред нетирање	(11.983)	8.026	106	(3.851)	1.823	(14.480)	(16.508)	9.849	(26.357)
Нетирање	-	-	-	-	-	-	-	(9.849)	9.849
Нето даночни средства / (обврски)	(11.983)	8.026	106	(3.851)	1.823	(14.480)	(16.508)	-	(16.508)

Белешки кон финансиските извештаи

13. Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2023	138.515	776.220	1.731.795	119.642	2.766.172
Зголемувања		3.225	12.352	70.492	86.069
Трансфер	-	10.451	51.313	(61.764)	-
Намалувања и отпис	-	(431)	(18.366)	(2.209)	(21.006)
На 31 декември 2023	138.515	789.465	1.777.094	126.161	2.831.235
На 1 јануари 2024	138.515	789.465	1.777.094	126.161	2.831.235
Зголемувања	-	146	32.572	25.380	58.098
Вредносно усогласување	37.345	9.987	15.535		62.867
Трансфер	-	17.290	41.909	(59.199)	-
Намалувања и отпис	(709)	(1.686)	(5.836)	(14.953)	(23.184)
Останати трансфери	-	-	-	(4.133)	(4.133)
На 31 декември 2024	175.151	815.202	1.861.274	73.256	2.924.883
Акумулирана амортизација					
На 1 јануари 2023	-	320.073	1.306.626	-	1.626.699
Амортизација	-	18.729	96.372	-	115.101
Намалувања и отпис	-	(307)	(18.221)	-	(18.528)
На 31 декември 2023	-	338.495	1.384.777	-	1.723.272
На 1 јануари 2024	-	338.495	1.384.777	-	1.723.272
Амортизација	-	29.279	84.788	-	114.067
Вредносно усогласување	-	(29.871)	(71.123)	-	(100.994)
Намалувања и отпис	-	(1.683)	(5.500)	-	(7.183)
На 31 декември 2024	-	336.220	1.392.942	-	1.729.162
Неотпишана вредност					
На 1 јануари 2023	138.515	456.147	425.169	119.642	1.139.473
На 31 декември 2023	138.515	450.970	392.317	126.161	1.107.963
На 1 јануари 2024	138.515	450.970	392.317	126.161	1.107.963
На 31 декември 2024	175.151	478.982	468.332	73.256	1.195.721

На 31 декември 2024 година, од вкупниот износ на нови набавки во 2023 година МКД 7.522 илјади претставувале обврски за недвижности, постројки и опрема кои се платени во текот на 2024 година. Истите се прикажани како одливи во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 2024 година (види белешка 24).

Од вкупниот износ на нови набавки во 2024 година, МКД 13.493 илјади претставуваат обврски за недвижности, постројки и опрема кои ќе бидат платени во текот на 2025 година. Истите се прикажани како приливи во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 2024 година (види белешка 24).

Во текот на 2024 Друштвото направи проценка на недвижностите, постројките и опремата, вклучително земјиште, згради и опрема, во согласност со барањата на МСС 16. При утврдувањето на фер вредноста на земјиштето е користен пазарен / компаративен пристап. Пазарниот/компаративен пристап ги вреднува средствата врз основа на вредноста на споредливите средства, со слични или исти карактеристики. Споредливите вредности се засноваат на вредности на реализирани пазарни трансакции за идентични или слични средства.

Белешки кон финансиските извештаи

13. Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Врз основа на добиените релевантни вредности од споредбените трансакции, вредноста на средството се определува со прилагодување на споредливата вредност за разликите во карактеристиките на средствата што се предмет на проценка во однос на средствата што се предмет на споредлива трансакција.

За утврдување на фер вредноста на зградите и опремата е користен трошочен пристап (метод на трошоци за замена). Применетиот метод се заснова на претпоставката дека купувачот нема да плати повеќе за стекнување на средство со иста употребна вредност преку купување или преку изградба. Методот на трошоци го одразува трошокот што би го направил учесникот на пазарот кога стекнува или гради средство со споредлива употребливост и старост, минус ефектите од застареноста и поврзаната амортизација. Овој метод се користи за средства со кои ретко или речиси никогаш не се тргува на отворен пазар. По првичното утврдување на вредноста врз основа на трошоците за замена, таквата вредност се прилагодува за ефектите од проценетата физичка, функционална и економска амортизација. Физичкиот отпис го одразува користењето (трошењето) на средството за време на неговиот животен век, што исто така може да биде резултат на недоволно одржување. Функционалната амортизација го одразува ефектот на застареноста на технологијата на вреднуваните средства во однос на напредокот во технологијата на новите споредливи средства. Економската перспектива е резултат на влијанието на надворешните макро и микроекономски услови за користење на средствата. Економскиот отпис се идентификува врз основа на очекуваните дисконтирани парични текови кои произлегуваат од користењето на средствата што се предмет на проценка (пресметнување на економски придобивки). Во проценката беше вклучен независен лиценциран проценител.

Доколку недвижностите, постројките и опремата беа прикажани според набавната вредност намалена за акумулирана амортизација, сегашната вредност вредност би била следнава:

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Опрема	Вкупно
Набавна вредност	30.861	849.420	1.904.119	2.784.400
Акумулирана амортизација	-	414.177	1.511.569	1.925.746
Сегашна вредност на 31 декември 2024	30.861	435.243	392.550	858.654

Обезбедување

Во 2024 година Друштвото нема дадено недвижности, постројки и опрема под хипотека како обезбедување за земени кредити (2023: нема).

Недвижности, постројки и опрема во подготовка

Во илјади денари	2024	2023
Набавна вредност		
Инвестиција Фотоволтаична централа	-	37.963
Гасификација котлара	5.998	5.998
Машина за полнење Тетра Топ 180В	4.499	4.499
Земјоделска механизација	-	862
Лабораториска опрема	-	195
Останато	62.759	76.644
Вкупно недвижности, постројки и опрема во подготовка	73.256	126.161

Белешки кон финансиските извештаи

14. Нематеријални средства

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер и лиценци	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2023	21.820	21.820
Зголемувања	1.483	1.483
На 31 декември 2023	23.303	23.303
На 1 јануари 2024	23.303	23.303
Зголемувања	936	936
На 31 декември 2024	24.239	24.239
Акумулирана амортизација		
На 1 јануари 2023	20.195	20.195
Амортизација	938	938
На 31 декември 2023	21.133	21.133
На 1 јануари 2024	21.133	21.133
Амортизација	978	978
На 31 декември 2024	22.111	22.111
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2023	1.625	1.625
На 31 декември 2023	2.170	2.170
На 1 јануари 2024	2.170	2.170
На 31 декември 2024	2.128	2.128

15. Залихи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Материјали и ситен инвентар	111.227	97.393
Готови производи	87.349	54.239
Трговска стока	16.078	11.562
	214.654	163.194

Во 2024 година, Друштвото призна трошоци за сведување на залихите на нето реализациона вредност во износ од МКД 2.067 илјади (2023: МКД 3.332 илјади) кои се прикажани како трошоци на реализација (види белешка 10).

Белешки кон финансиските извештаи

16. Дадени кредити и позајмици

Дадените кредити и позајмици претставуваат каматоносни кредити кои Друштвото ги има дадено кон фармери и останати должници. Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик за дадените кредити и позајмици е обелоденета во белешка 26.

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Кредити кон фармери и останати должници	21.381	19.999
Вкупно дадени кредити и позајмици	<u>21.381</u>	<u>19.999</u>
Нетековни	5.616	3.365
Тековни	<u>15.765</u>	<u>16.634</u>
	<u>21.381</u>	<u>19.999</u>

17. Побарувања од купувачи и други побарувања

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања од купувачи	327.407	309.914
Побарувања од фармери за јуници	<u>13.262</u>	<u>16.765</u>
Финансиски средства	<u>340.669</u>	<u>326.679</u>
Побарувања за ДДВ	21.797	10.702
Побарувања по основ на државна поддршка	10.268	-
Останати побарувања	<u>3.648</u>	<u>2.899</u>
Не-финансиски средства	<u>35.713</u>	<u>13.601</u>
	<u>376.382</u>	<u>340.280</u>
Нетековни	8.722	12.328
Тековни	<u>367.660</u>	<u>327.952</u>
	<u>376.382</u>	<u>340.280</u>

Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и на загуби од обезвреднување во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања е обелоденета во белешка 26.

18. Депозити во банки

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Комерцијална Банка АД Скопје	12.510	12.514
Стопанска Банка АД Битола	<u>81</u>	<u>82</u>
	<u>12.591</u>	<u>12.596</u>

Обезбедување

Депозитите во банки во износ од МКД 12.591 илјади (2023: МКД 12.596 илјади) се дадени како обезбедување за дадени платежни и тендерски гаранции.

Изложеноста на Друштвото на ризик на каматна стапка и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 26.

19. Парични средства и паричен еквивалент

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Парични средства по видување во банки	324.533	293.144
Благајна	<u>3</u>	<u>3</u>
	<u>324.536</u>	<u>293.147</u>

Изложеноста на Друштвото на ризик на каматна стапка и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 26.

Белешки кон финансиските извештаи

20. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции

	Обични акции	
	2024	2023
Издадени на 1 јануари	108.589	108.589
Издадени на 31 декември - целосно платени	108.589	108.589

На 31 декември 2024 овластениот капитал на Друштвото се состоеше од 108.589 (2023: 108.589) обични акции. Сите акции имаат номинална вредност од 5 евра. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда, во зависност од остварената нето добивка, и имаат право на глас на Собранието на акционери на Друштвото за еквивалент од 1 акција и на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас:

	% од акциите со право на глас	
	2024	2023
АД Индустрија на млеко и млечни производи		
ИМЛЕК, Србија	74,6	74,6
CEE Investments B.V., Netherlands	24,4	24,4

Резерва според статут

Според статутот на Друштвото добивката од тековната година може да се издвојува во резерва според статут. Оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

Законска резерва

Согласно локалната законска легислатива, Друштвото треба да издвои 5 проценти од неговата нето добивка за годината во законски резерви се додека нивото на резерви да достигне 1/10 од акционерскиот капитал. Додека не се постигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на акционерите, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на Друштвото. Друштвото го има постиганто законскиот минимум.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се однесува на сведување на недвижности, постројки и опрема на објективна вредност.

Останата резерва

Останати резерви Друштвото евидентира со издвојување на дел од добивката со цел да инвестира во материјални и нематеријални средства.

Ова издвојување е согласно законот за данок на добивка при што даночната основа може да се намали за износот за инвестициите.

Дивиденди

Собранието на акционери во 2024 година донесе одлука за исплата на дивиденда во износ од МКД 188.942 илјади кои беа исплатени во 2024 година.

На 3 февруари 2025 година, Собранието на акционери донесе одлука за исплата на дивиденда во износ од МКД 269.111 илјади, од кои 203.422 илјади се исплатени на 26 март, 2025 година.

Белешки кон финансиските извештаи

21. Заработка по акција

Основна заработка по акција

Пресметката на основната заработка по акција за 2024 година е направена врз основа на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 163.767 илјади (2023: МКД 82.462 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 од 108.589 (2023: 108.589), пресметано како што следува:

Нето добивка расположива за имателите на обични акции (основна)

Во илјади денари	2024	2023
Добивка за годината	<u>163.767</u>	<u>82.462</u>
Нето добивка расположива за имателите на обични акции	<u><u>163.767</u></u>	<u><u>82.462</u></u>

Просечен број на обични акции (основна)

2023

Во број на акции

Издадени обични акции на 1 јануари	<u>108.589</u>	<u>108.589</u>
Просечен број на обични акции на 31 декември	<u><u>108.589</u></u>	<u><u>108.589</u></u>

Разводенета заработка по акција

Пресметката на разводенетата заработка по акција на 31 декември 2024 година е направена врз основа на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 163.767 илјади (2023: МКД 82.462 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 од 108.589 (2023: 108.589), пресметано како што следува:

Нето добивка расположива за имателите на обични акции (разводнета)

Во илјади денари	2024	2023
Добивка за годината	<u>163.767</u>	<u>82.462</u>
Нето добивка расположива за имателите на обични акции (разводнета)	<u><u>163.767</u></u>	<u><u>82.462</u></u>

Просечен број на обични акции (разводнети)

2024

2023

Во број на акции

Издадени обични акции на 1 јануари	<u>108.589</u>	<u>108.589</u>
Просечен број на обични акции на 31 декември (разводнети)	<u><u>108.589</u></u>	<u><u>108.589</u></u>

Белешки кон финансиските извештаи

22. Користи за вработените

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Обврски за дефинирани користи	4.233	2.756
Останати користи за вработените	3.218	2.598
	<u>7.451</u>	<u>5.354</u>

Обврски за дефинирани користи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Сегашна вредност на обврската	4.233	2.756
	<u>4.233</u>	<u>2.756</u>

Во согласност со националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отрпемнина при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство.

Движење во сегашната вредност на обврски за дефинирани користи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Обврски за дефинирани користи на 1 јануари	2.756	3.109
Зголемувања/намалувања направени во текот на годината	1.210	51
Камата	267	(404)
Обврски за дефинирани користи на 31 декември	<u>4.233</u>	<u>2.756</u>

Актуарски претпоставки

Следнава табела ја прикажува основната актуарска пресметка на денот на известување:

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Дисконтна стапка на 31 декември	4,83%	4,99%

Претпоставките кои се однесуваат на морталитетот во иднина се засноваат на објавените статистички податоци и табелите за морталитет. Пресметката на обврската за дефинирани користи е сензитивна на претпоставките за морталитет. Понатака, претпоставките употребени во актуарската пресметка се: години на пензионирање (64 години за мажи и 62 за жени); претпоставки за продолжување со вработување (пресметките се направени за тековниот број на вработени, не вклучувајќи ги идните вработени).

Претпоставки за продолжување со вработување: пресметките се направени за тековниот број на вработени на неопределено време.

Останати користи за вработените

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Сегашна вредност на обврската	3.218	2.598
	<u>3.218</u>	<u>2.598</u>

Белешки кон финансиските извештаи

22. Користи за вработените (продолжение)

Движење во сегашната вредност на останати користи за вработените
Во илјади денари

	2024	2023
Обврски за дефинирани користи на 1 јануари	2.598	2.298
Зголемувања/намалувања направени во текот на годината	629	955
Камата	35	(250)
Искористени во текот на годината	(44)	(405)
Обврски за дефинирани користи на 31 декември	3.218	2.598

Резервирањата за останати користи за вработените се состојат од резервирања за јубилејни награди.

23. Резервирања

Во илјади денари	Резервирања за судски спорови	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023	8.621	8.621
Резервирања направени во текот на годината	2.532	2.532
Искористени резервирања во текот на годината	(360)	(360)
Состојба на 31 декември 2023	10.793	10.793
Состојба на 1 јануари 2024	10.793	10.793
Резервирања направени во текот на годината	2.740	2.740
Искористени резервирања во текот на годината	(457)	(457)
Состојба на 31 декември 2024	13.076	13.076

Резервирања за судски спорови

Резервирањата за судски спорови ја претставуваат проценетата вредност на можните одливи на економски користи кои ќе бидат потребни за подмирување на судски постапки во кои Друштвото се јавува како тужена страна. Резервирањето е направено врз основа на проценка на издатокот кој Друштвото би го платило за подмирување на обврската.

24. Обврски кон добавувачи и други обврски

Во илјади денари	2024	2023
Обврски кон добавувачи	232.117	171.186
Обврски кон поврзани страни	27.951	20.660
Обврски по основ на договори со купувачи	81.972	101.852
Останато	19.989	15.478
	362.029	309.176

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски кон добавувачи и други обврски е обелоденета во белешка 26.

Од вкупниот износ на нови набавки во 2023 година, МКД 7.522 илјади претставувале обврски за недвижности, постројки и опрема кои се платени во текот на 2024 година. Истите се прикажани како одливи во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 2024 година (види белешка 13).

Од вкупниот износ на нови набавки во 2024 година, МКД 13.493 илјади претставуваат обврски за недвижности, постројки и опрема кои ќе бидат платени во текот на 2025 година. Истите се прикажани како приливи во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 2024 година (види белешка 13).

Обврски по основ на договори со купувачи претставуваат обврски за позиционирање на производи, дисконти и бонуси, промоција и маркетинг на производи.

Белешки кон финансиските извештаи

25. Одложени приходи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Одложени приходи од државна поддршка		
Тековни	805	-
Нетековни	4.897	-
	<u>5.702</u>	<u>-</u>

На Друштвото му е доделена државна поддршка која е условена со инвестирање во недвижности, постројки и опрема во Република Северна Македонија. Друштвото, државната поддршка по основ на инвестирање ја призна како одложен приход, кој се амортизира по праволиниска основа во текот на очекуваниот корисен век на поврзаните средства.

26. Финансиски инструменти

(a) Кредитен ризик

(i) Изложеност на кредитен ризик

Сметководствената вредност на финансиските средства претставува максимална изложеност на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на извештајот за финансиската состојба е:

<i>Во илјади денари</i>	Белешка а	Неотпишана вредност	
		2024	2023
Дадени кредити и позајмици	16	21.381	19.999
Побарувања од купувачи и поврзани страни	17	340.669	326.679
Депозити во банки	18	12.591	12.596
Парични средства и паричен еквивалент	19	<u>324.533</u>	<u>293.147</u>
		<u>699.174</u>	<u>652.421</u>

Максималната изложеност на кредитен ризик од побарувањата од купувачи, побарувања од фармери за јуници и побарувања од поврзани страни по географски региони на денот на известување е:

<i>Во илјади денари</i>	Неотпишана вредност	
	2024	2023
Побарувања на домашен пазар	333.483	302.139
Останати	<u>7.186</u>	<u>24.540</u>
	<u>340.669</u>	<u>326.679</u>

Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата од купувачи и побарувања од поврзани страни на денот на известување е:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто 2024	Исправка 2024	Бруто 2023	Исправка 2023
Недоспеани	225.652	-	252.883	4
Доспеани од 1-90 дена	115.069	141	73.858	58
Доспеани од 91-180 дена	529	521	1.355	1.355
Доспеани од 181-365 дена	315	259	302	302
Над 365 дена	<u>144.753</u>	<u>144.728</u>	<u>143.347</u>	<u>143.347</u>
	<u>486.318</u>	<u>145.649</u>	<u>471.745</u>	<u>145.066</u>

Белешки кон финансиските извештаи

26. Финансиски инструменти (продолжение)

(а) Кредитен ризик (продолжение)

(ii) Исправка на побарувања (продолжение)

Друштвото смета дека побарувања со вредност МКД 340.669 илјади (2023: МКД 326.679 илјади), се однесуваат на побарувања кои имаат добра историја на наплата и за истите не е пресметана исправка.

Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на годината е:

Во илјади денари	2024	2023
Состојба на 1 јануари	145.066	143.123
Исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања	1.129	2.061
Наплатени претходно обезвреднети побарувања	(546)	(118)
Состојба на 31 декември	<u>145.649</u>	<u>145.066</u>

Сметките за исправка на сомнителни и спорни побарувања се користат за евидентирање на исправката на вредност на сомнителни и спорни побарувања освен во случаите кога Друштвото смета дека побарувањата не можат да се наплатат и истите целосно се отпишуваат.

(б) Ризик на ликвидност

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски:

31 декември 2024

Во илјади денари	Неотпишана вредност	Договорени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Не-деривативни финансиски обврски							
Обврски кон добавувачи и други обврски	342.040	(342.040)	(342.040)	-	-	-	-
	<u>342.040</u>	<u>(342.040)</u>	<u>(342.040)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

31 декември 2023

Во илјади денари	Неотпишана вредност	Договорени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Не-деривативни финансиски обврски							
Обврски кон добавувачи и други обврски	293.698	(293.698)	(293.698)	-	-	-	-
	<u>293.698</u>	<u>(293.698)</u>	<u>(293.698)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Белешки кон финансиските извештаи

26. Финансиски инструменти (продолжение)

(в) Валутен ризик

(i) Изложеност на валутен ризик

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик:

Во илјади денари	31 декември 2024			31 декември 2023		
	МКД	ЕУР	Останати странски валути	МКД	ЕУР	Останати странски валути
Побарувања од купувачи и поврзани страни	320.065	20.604	-	302.139	24.540	-
Дадени кредити и позајмици	21.381	-	-	19.999	-	-
Парични средства и паричен еквивалент	187.035	137.498	-	211.647	81.500	-
Депозити во банки	12.591	-	-	12.596	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	(275.623)	(66.417)	-	(245.186)	(48.308)	(204)
Вкупна изложеност на денот на известување	265.449	91.685	-	301.195	57.732	(204)

Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината:

	Просечен курс		Курс на денот на известување	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР 1	61.53	61,56	61,49	61,49

(ii) Анализа на сензитивност

1% зајакнување на денарот во однос на подолу наведените валути на 31 декември би ја променило добивката или загубата за годината за износот прикажан подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2023 година.

Ефект во илјади денари	Зголемување/(намалување) на добивката
31 Декември 2024	
ЕУР	(917)

Ефект во илјади денари	Зголемување/(намалување) на добивката
31 Декември 2023	
ЕУР	(577)

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но спротивен ефект на погоре наведената валута за износите наведени погоре во услови кога сите други варијабли остануваат непроменети.

Белешки кон финансиските извештаи

26. Финансиски инструменти (продолжение)

(г) Ризик на каматна стапка

(i) Профил

На денот на известување профилот на ризикот на каматна стапка на каматоносните финансиски инструменти на Друштвото е:

Во илјади денари	Неотпишана вредност	
	2024	2023
Инструменти со фиксна каматна стапка		
Финансиски средства	371.715	342.421
	<u>371.715</u>	<u>342.421</u>

(ii) **Анализа на сензитивност на објективната вредност за инструменти со фиксна каматна стапка**

Друштвото не поседува финансиски средства и обврски кои се искажуваат по објективна вредност низ добивката или загубата. Следствено, промена во каматните стапки на денот на известување нема значајно влијание на добивката или загубата.

(iii) **Анализа на сензитивност на паричниот тек за инструменти со варијабилна каматна стапка**

Друштвото не поседува инструменти со варијабилна каматна стапка при што нема да има промени во каматни стапки кои ќе влијаат на паричните текови, следствено, анализа на сензитивност на паричниот тек не е направена.

(д) **Објективна вредност**

Објективна вредност наспроти неотпишана вредност

Објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и нивната неотпишана вредност прикажана во извештајот за финансиската состојба, се како што следи:

Во илјади денари	Беле-шка	2024		2023	
		Неотпишана вредност	Објективна вредност	Неотпишана вредност	Објективна вредност
Дадени кредити и позајмици	16	21.381	21.381	19.999	19.999
Побарувања од купувачи и поврзани страни	17	340.669	340.669	326.679	326.679
Депозити во банки	18	12.591	12.591	12.596	12.596
Парични средства и паричен еквивалент	19	324.533	324.533	293.147	293.147
Обврски кон добавувачи и други обврски	24	(342.040)	(342.040)	(293.698)	(293.698)
		<u>357.134</u>	<u>357.134</u>	<u>358.723</u>	<u>358.723</u>

Основата за определување на објективната вредност е обелоденета во белешка 4.

Белешки кон финансиските извештаи

27. Преземени обврски

На 31 декември 2024 година Друштвото нема склучено договори за набавка на недвижности, постројки и опрема (2023: нема).

28. Потенцијални обврски

Друштвото е вклучено во судски постапки од своето редовно работење. Раководството на Друштвото не очекува овие судски спорови да имаат значаен ефект врз финансискиот резултат на Друштвото.

29. Поврзани страни

Матично и основно матично претпријатие

Матично претпријатие на Друштвото е ИМЛЕК АД, Србија. Основно матично претпријатие на Друштвото е Mid Europa Partners LLP, UK.

Друштвото ги има остварено следниве трансакции со поврзани страни:

(i) Продажба на готови производи, услуги и недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	2024	2023
Матично претпријатие	7.965	397
Подружници на матичното претпријатие	-	7.610
	<u>7.965</u>	<u>8.007</u>

(ii) Набавка на трговски стоки, услуги и и недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	2024	2023
Матично претпријатие	254.933	200.077
Подружници на матичното претпријатие	<u>59.062</u>	<u>32.736</u>
	<u>313.995</u>	<u>232.813</u>

(iii) Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Трансакции со клучниот менаџерски персонал ги сочинуваат:

Во илјади денари	2024	2023
Краткорочни користи за вработените	<u>35.898</u>	<u>33.377</u>
	<u>35.898</u>	<u>33.377</u>

Вкупните надомести се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 9).

(iv) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на производи/стоки/услуги/недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Обврски кон поврзани страни (види белешка 24):

Во илјади денари	2024	2023
Матично претпријатие	21.898	13.306
Подружници на матичното претпријатие	<u>6.053</u>	<u>7.354</u>
	<u>27.951</u>	<u>20.660</u>

Белешки кон финансиските извештаи

30. Последователни настани

На 3 февруари 2025 година, Собранието на акционери донесе одлука за исплата на дивиденда во износ од МКД 269.111 илјади, од кои 203.422 илјади се исплатени на 26 март, 2025 година.

По датумот на составување на билансот нема други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

A vertical blue gradient bar on the right side of the page, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom.

Годишен извештај за работењето

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

АД МЛЕКАРА БИТОЛА

2024 ГОДИНА



Битола, Март 2025 година



СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Управување со финансиски ризик
3. Инвестиции
4. Дивиденда
5. Финансирање
6. Големи зделки
7. Односи со поврзани субјекти
8. Акционерски капитал
9. Надомести на раководството
10. Приходи, расходи и финансиски резултат
 - Приходи
 - Расходи
 - Финансиски Резултат
 - Биланс на состојба
11. Број на вработени



1. Општи податоци

Млекара АД Битола е акционерско друштво со седиште во Република Македонија. Адресата на Друштвото е: Гурчин Наумов Пљакот бр.1 Битола, Република Македонија.

Основна дејност на Млекара АД Битола е преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови. **Претежна дејност** е преработка на млеко и производство на млечни производи.

Акциите на Млекара АД Битола, не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност.

Годишниот извештај за работењето на Млекара АД Битола е изготвен во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21, 99/22 и 272/24) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр. 75/2024 и 274/2024). Извештајот е изготвен во согласност со концептот на набавна цена, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба, кои се искажани според нивната пазарна вредност.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

2. Управување со финансискиот ризик

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба, како и од промена на цените на основните репроматеријали.



Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на капиталните инвестиции на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат.

Објективна вредност

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува нивната објективна вредност.

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.



3 Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер).

Организациони единици

	2024		2023	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
Производство	33.879	57,50%	75.548	85,67%
Логистика	2.635	4,47%	2.269	2,57%
Продажба	-	0,00%	1.262	1,43%
ИТ сектор	4.484	7,61%	3.226	3,66%
Останато	17.927	30,42%	5.881	6,67%
Вкупно	58.925	100,00%	88.186	100,00%

4 Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди сè додека истата не се ратификува на Годишно собрание на акционерите.

На Годишното собрание на акционерите беше донесена Одлука за исплата на дивиденда во 2024 година..

5 Финансирање - Кредити

Кредити	2024		2023	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
Долгорочни кредити	0	0%	0	0%
Краткорочни кредити	0	0%	0	0%
Тотал	0	0%	0	0%

Доспеаност	2024		2023	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
До 1 година	0	0%	0	0%
Над 1 година	0	0%	0	0%
Тотал	0	0%	0	0%

6 Големи зделки

Според Законот за трговски друштва, Млекара АД Битола во 2024 година нема склучено големи зделки.

**7 Односи со поврзани субјекти**

Матично претпријатие на друштвото е ИМЛЕК АД, Србија.

Друштвото ги има остварено следниве трансакции со поврзаните субјекти:

Продажба на готови производи, услуги и недвижности, постројки и опрема

Во илјади МКД

	2024	2023
Матично претпријатие	7.965	397
Останати поврзани субјекти	-	7.610
Вкупно	7.965	8.007

Набавка на трговски стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема

Во илјади МКД

	2024	2023
Матично претпријатие	254.933	200.077
Останати поврзани субјекти	59.062	32.736
Вкупно	313.995	232.813

Салдо на крајот на годината кои произлегуваат од продажбите/набавките на готови производи/трговски стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема

Побарувања од поврзани субјекти (во илјади МКД)

	2024	2023
Матично претпријатие	-	-
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	-	-

Обврски кон поврзани субјекти (во илјади МКД)

	2024	2023
Матично претпријатие	21.898	13.306
Останати поврзани субјекти	6.053	7.354
Вкупно	27.951	20.660

Заеми од поврзани субјекти (во илјади МКД)

	2024	2023
Матично претпријатие	-	-
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	-	-

8 Акционерски капитал

	Број на акции	Обични акции	Сопствени акции	Вкупно
На 1 Јануари 2024	108.589	108.589	1	108.589
Откуп на сопствени акции				
Отпуѓување на сопствени акции				
На 31 Декември 2024	108.589	108.589	1	108.589
Заработка по акција		2024		2023
Расположива Нето добивка (Денари)		163.767.521		82.462.308
Број на акции		108.589		108.589
Основна заработка по акција (Денари):		1.508,14		759,40



9 Надоместоци на раководството

На дел од членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2024 година исплатени се надоместоци за учество во одборот, согласно Одлуката донесена од Собрание на Акционери.

10 Приходи, расходи и финансиски резултатот

• Приходи

Приходи	(во 000 денари)			
	2024		2023	
	Износ	%	Износ	%
1. Приходи од продажба на производи и услуги	2.927.530	98,60%	2.652.168	99,61%
-Домашен пазар	2.840.755	95,67%	2.592.098	97,36%
Продажба на готови производи	2.509.086	84,50%	2.368.726	88,97%
Продажба на трговски стоки	330.308	11,12%	219.463	8,24%
Останата продажба	1.361	0,05%	3.909	0,15%
-Странски пазар	86.775	2,92%	60.070	2,26%
Продажба на готови производи	86.775	2,92%	60.052	2,26%
Продажба на трговски стоки	0	0,00%	0	0,00%
Останата продажба	0	0,00%	18	0,00%
2. Останати деловни приходи	39.234	1,32%	7.900	0,30%
Наплатени отпишани побарувања	662	0,02%	242	0,01%
Приходи од поранешни години	0	0,00%	0	0,00%
Капитални Добивки	997	0,03%	423	0,02%
Останати приходи	37.575	1,27%	7.235	0,27%
3. Финансиски приходи	2.440	0,08%	2.438	0,09%
Позитивни курсни разлики	675	0,02%	1.451	0,05%
Приход од камата	1.765	0,06%	987	0,04%
Останати приходи	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно:	2.969.204	100,00%	2.662.506	100,00%

Остварените вкупни приходи во 2024 година изнесуваат 2.969.204 илјади денари што во споредба со остварените во 2023 година (2.662.506 илјади денари) претставува раст од 11,52%.

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 98,60%, имаат приходите остварени со продажба на производи. Приходите од продажба на домашен пазар бележат пораст од 9,59% во споредба со остварените приходи во 2023 година.

Останатите деловни приходи учествуваат со 1,32%.

Финансиските приходи ги опфаќаат само приходите по основ на курсни разлики и приходите од камата. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.



• Расходи

Вкупни расходи

(во 000
денари)

Видови трошоци	2024		2023	
	Износ	%	Износ	%
Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	-44.447	-1,60%	-25.934	-1,01%
Трошоци за сировини и други материјали	1.620.658	58,33%	1.578.693	61,24%
Набавна вредност на продадените стоки	207.862	7,48%	153.557	5,96%
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	658	0,02%	3.502	0,14%
Услуги со карактер на материјални трошоци	398.374	14,34%	329.599	12,78%
Останати трошоци од работењето	47.179	1,70%	57.235	2,22%
Трошоци за вработени	230.090	8,28%	195.799	7,59%
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	115.045	4,14%	116.040	4,50%
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	18.987	0,68%	0	0,00%
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.230	0,12%	8.426	0,33%
Резервирања за трошоци и ризици	0	0,00%	0	0,00%
Останати расходи од работењето	178.779	6,43%	155.430	6,03%
Финансиски расходи	2.097	0,08%	5.685	0,22%
Вкупни трошоци	2.778.512	100,00%	2.578.032	100,00%

Остварените вкупни расходи во 2024 година изнесуваат 2.778.512 илјади денари што во споредба со остварените во 2023 година (2.578.032 илјади денари) бележат раст од 7,78%. Тоа во најголем дел се должи на порастот на трошоците за сировини и други материјали, набавната вредност на продадените стоки, услугите со карактер на материјални трошоци и трошоците за вработени.

Во структурата на вкупните расходи најголемо учество имаат трошоците за сировини и репроматеријали со 58,33%. Трошоците за вработени учествуваат со 8,28%, додека услугите со карактер на материјални трошоци учествуваат со 14,34%.

Останатите расходи од работењето учествуваат со 6,43%. Учесството на финансиските трошоци е ниско и изнесува 0,08%.



• Финансиски Резултат

Финансиски резултат

Опис	(во 000 денари)	
	2024	2023
Остварени вкупни приходи	2.969.204	2.662.506
Остварени вкупни трошоци	2.778.512	2.578.032
Остварена добивка	190.692	84.474
Данок на добивка	28.748	10.038
Одложени даночни приходи	1.823	8.026
Нето добивка	163.767	82.462

Остварената Добивка пред оданочување во 2024 година изнесува 190.692 илјади денари што во споредба со остварената во 2023 година (84.474 илјади денари) бележи раст. Учеството на Добивка пред оданочување во 2023 година во вкупниот приход изнесува 6,42%.

11 Број на вработени

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2024 година изнесува 238, што во споредба со вкупниот број на вработени во 2023 година претставува зголемување за 2,15%.

М.П.

Генерален директор

2024



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиски извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.



Податоци за годишна сметка

ЕМБС: 04167406
Целосно име: Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво Битола
Тип на документ: Годишна сметка
Вид на работа: Трговски Друштва
Тип на годишна сметка: Годишна сметка

ПРОВЕРКА

Листа на грешки

ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРЕГИРАЈТЕ ГИ ПРАВИЛАТА ПРЕД КОИ СТОИ *

Правило	Опис	Формула лево	Формула десно	Разлика
12343	Просечната нето плата треба да е помала од 25000	43.311,40	25.000,00	18.311,00
2343	Просечната нето плата треба да е помала од 25000	48.607,70	25.000,00	23.608,00

XML датотека

При прикачување на XML датотека се пребришуваат сите податоци и се запишуваат само податоците од XML датотеката.
Доколку финансиските податоци се исправни и XML датотеката е правилно дигитално потпишана, годишната сметка ќе биде автоматски потпишана.

*Претходно треба да се прикачени сите прилози.

Додади ја датотеката

Choose File No file chosen

Прилози



Внимание: дозволено е да додадете само една датотека од типот PDF со системски определена големина не поголема од 2 MB. Во оваа датотека треба да бидат вклучени сите валидни документи сродветни за годишната сметка која што ја поднесувате.

--- Изберете ---

Choose File No file chosen

Додади ја датотеката

Филтрирај

Внесете шифра на АОП:

Внесете опис на АОП (мин. 3 карактери):

☐ Прикажи само пополнети

Биланс на состојба

Биланс на успех

Државна евиденција

Структура на приходи по дејности

Опис	Ознака за АОП	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1	1.224.231.116			1.126.396.532

- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2	2.128.224	2.169.922
- Издатоци за развој	3		
- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4	2.128.224	2.169.922
- Гудвил	5		
- Аванси за набавка на нематеријални средства	6		
- Нематеријални средства во подготовка	7		
- Останати нематеријални средства	8		
- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9	1.207.765.272	1.108.534.055
- Недвижности (011+012)	10	654.136.475	589.486.160
- Земјиште	11	175.150.933	138.515.765
- Градежни објекти	12	478.985.542	450.970.395
- Постројки и опрема	13	345.247.984	290.098.491
- Транспортни средства	14	35.576.613	16.978.991
- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15	88.075.605	85.808.283
- Биолошки средства	16		
- Аванси за набавка на материјални средства	17		1.056.639
- Материјални средства во подготовка	18	84.728.595	125.105.491
- Останати материјални средства	19		
- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		
- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		
- Вложувања во подружници	22		
- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		
- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24		
- Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		
- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26		
- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		
- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28		
- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29		
- Останати долгорочни финансиски средства	30		
- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31	14.337.620	15.692.555
- Побарувања од поврзани друштва	32		
- Побарувања од купувачи	33	14.337.620	15.692.555
- Останати долгорочни побарувања	34		
- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35	9.848.847	8.026.065
- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36	948.844.193	836.085.992
- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37	221.676.851	166.173.261
- Залихи на сировини и материјали	38	112.009.138	91.475.805
- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39	5.013.637	2.725.669
- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40		
- Залихи на готови производи	41	88.576.682	60.408.977

- Залихи на трговски стоки	42	16.077.394	11.562.810
- Залихи на биолошки средства	43		
- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44		
- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45	390.039.683	364.170.405
- Побарувања од поврзани друштва	46		
- Побарувања од купувачи	47	340.211.356	324.358.267
- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48	17.217.516	13.766.950
- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49	32.064.698	25.540.112
- Побарувања од вработените	50	361.305	307.255
- Останати краткорочни побарувања	51	184.808	197.821
- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		
- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53		
- Вложувања кои се чуваат до доспевање	54		
- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	55		
- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	56		
- Побарувања по дадени заеми	57		
- Останати краткорочни финансиски средства	58		
- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59	337.127.659	305.742.326
- Парични средства	60	337.127.659	305.742.326
- Парични еквиваленти	61		
- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62	3.102.062	2.393.020
- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63	2.186.026.218	1.972.901.609
- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64	19.137	19.137
- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65	1.740.352.727	1.629.982.803
- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66	33.287.957	33.287.957
- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67		
- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68		
- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69		
- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70	316.485.613	183.301.538
- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71	1.049.843.875	1.217.995.845
- Законски резерви	72	180.036.769	180.036.769
- Статутарни резерви	73	13.156.492	13.156.492
- Останати резерви	74	856.650.614	1.024.802.584
- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75	176.967.761	112.935.155
- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		
- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77	163.767.521	82.462.308
- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		
- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79		

- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80		
- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81	293.222.702	210.639.081
- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82	20.527.040	16.147.414
- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83	7.450.712	5.354.268
- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84	13.076.328	10.793.146
- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85		
- Обврски спрема поврзани друштва	86		
- Обврски спрема добавувачи	87		
- Обврски за аванси, депозити и кауции	88		
- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89		
- Обврски по заеми и кредити	90		
- Обврски по хартии од вредност	91		
- Останати финансиски обврски	92		
- Останати долгорочни обврски	93		
- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94	26.356.586	11.876.701
- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95	272.695.662	194.491.667
- Обврски спрема поврзани друштва	96	27.951.138	20.660.472
- Обврски спрема добавувачи	97	230.613.177	170.219.378
- Обврски за аванси, депозити и кауции	98	1.523.762	965.505
- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		
- Обврски кон вработените	100		9.360
- Тековни даночни обврски	101	12.607.585	2.636.952
- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		
- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		
- Обврски по заеми и кредити	104		
- Обврски по хартии од вредност	105		
- Обврски по основ на учество во резултатот	106		
- Останати финансиски обврски	107		
- Останати краткорочни обврски	108		
- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	126.094.203	120.403.024
- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		
- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	2.186.026.218	1.972.901.609
- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112	19.137	19.137

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Зачувај

Завршен внес

Затвори



Податоци за годишна сметка

ЕМБС: 04167406
Целосно име: Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво Битола
Тип на документ: Годишна сметка
Вид на работа: Трговски Друштва
Тип на годишна сметка: Годишна сметка

ПРОВЕРКА

Листа на грешки

ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРЕГИРАЈТЕ ГИ ПРАВИЛАТА ПРЕД КОИ СТОИ *

Правило	Опис	Формула лево	Формула десно	Разлика
12343	Просечната нето плата треба да е помала од 25000	43.311,40	25.000,00	18.311,00
2343	Просечната нето плата треба да е помала од 25000	48.607,70	25.000,00	23.608,00

XML датотека

При прикачување на XML датотека се пребришуваат сите податоци и се запишуваат само податоците од XML датотеката.
Доколку финансиските податоци се исправни и XML датотеката е правилно дигитално потпишана, годишната сметка ќе биде автоматски потпишана.

Претходно треба да се прикачени сите прилози.

Choose File No file chosen

Додади ја датотеката

Прилози



Внимание: дозволено е да додадете само една датотека од типот PDF со системски определена големина не поголема од 2 MB. Во оваа датотека треба да бидат вклучени сите валидни документи соодветни за годишната сметка која што ја поднесувате.

--- Изберете ---

Choose File No file chosen

Додади ја датотеката

Филтрирај

Внесете шифра на АОП:

Внесете опис на АОП (мин. 3 карактери):

☐ Прикажи само пополнети

Биланс на состојба

Биланс на успех

Државна евиденција

Структура на приходи по дејности

Опис	Ознака за АОП	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	2.966.763.923			
- Приходи од продажба	202	2.927.530.423			2.660.068.051
- Останати приходи	203	35.718.692			2.652.167.691
- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204	60.408.977			5.598.307
- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205	104.855.957			52.292.823
- Капитализирано сопствено производство и услуги	206	3.514.808			78.226.362
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	2.820.861.544			2.302.053
- Трошоци за сировини и други материјали	208	1.620.656.858			2.598.280.669
- Набавна вредност на продадените стоки	209	207.861.850			1.578.693.449
- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	658.410			153.556.919
- Услуги со карактер на материјални трошоци	211	398.373.639			3.501.548
- Останати трошоци од работењето	212	47.179.152			329.598.738
					57.234.935

- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213	230.090.124	195.798.868
- Плати и надоместоци на плата (нето)	214	138.823.713	121.098.649
- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	12.345.652	10.687.901
- Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	57.806.473	50.537.830
- Останати трошоци за вработените	217	21.114.286	13.474.488
- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	115.045.227	116.039.524
- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219	18.987.072	272
- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220	3.230.043	8.426.042
- Резервирања за трошоци и ризици	221		
- Останати расходи од работењето	222	178.779.169	155.430.374
- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	2.440.211	2.437.919
- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	290.461	327.567
- Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		
- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		
- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227	290.461	327.567
- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		
- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		
- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	1.765.318	987.337
- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	384.432	1.123.015
- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		
- Останати финансиски приходи	233		
- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	2.097.303	5.684.648
- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	330.290	331.812
- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		
- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237	330.290	331.812
- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		
- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	1.395.558	4.555.219
- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	371.455	797.617
- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241		
- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		
- Останати финансиски расходи	243		
- Удел во добивката на придружените друштва	244		
- Удел во загуба на придружените друштва	245		
- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246	190.692.267	84.474.192
- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		
- Нето добивка од прекинати работења	248		
- Нето загуба од прекинати работења	249		
- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	190.692.267	84.474.192
- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		
- Данок на добивка	252	28.747.528	10.037.949
- Одложени даночни приходи	253	1.822.782	8.026.065
- Одложени даночни расходи	254		
- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	163.767.521	82.462.308
- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		
- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	238	233
- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259	163.767.521	82.462.308
- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260	163.767.521	82.462.308
- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261		

Handwritten signature

- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		
- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263		
- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264	1.508	
- Вкупна основна заработувачка по акција	265	1.508	759
- Вкупна разводната заработувачка по акција	266		759
- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267		
- Разводната заработувачка по акција од прекинатото работење	268		
- Добивка за годината	269	163.767.521	
- Загуба за годината	270		82.462.308
- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271	150.389.507	
- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		
- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273		
- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274		
- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		
- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		
- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		
- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		
- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	279	150.389.507	
- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	280		
- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		
- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		
- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283		
- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284		
- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		
- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286	150.389.507	
- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287		
- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288	314.157.028	
- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		82.462.308
- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		
- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		
- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		
- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Зачувај

Завршен внес

Затвори

[Signature]

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштвото - Млекара АД Битола;
- Форма на трговско друштво – АД;
- Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар - 01003488;
- Адреса и седиште - Ѓурчин Наумов Пљакот, 1 Битола;
- Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување – /;
- Познавајни дејности кои ги извршува - Преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование – Основно образование 16, ССС 132, Вишо образование 6, Високо образование 74, Магистер 9;
- Сопственичка структура - 99% странски правни лица; 1% останати (физички лица, сопствени, правно странско лице);
- Други релевантни информации за друштвото - /.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка) - Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство;
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана - поединечна;
- Валута на презентација – МКД.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго) - Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност, а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактурирана реализација и принципот на судирање.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго) - Во 2024 година Друштвото изврши проценка на недвижностите, постројките и опремата од страна на независен лиценциран проценител.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција - Промена и корекции на сметководствените политики во 2024 година не се вршени.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот – Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	10.787.679	0	12.516.300	0	0	23.303.979
Зголемување	936.620					936.620
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	11.724.299	0	12.516.300	0	0	24.240.599
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	9.346.318	0	11.787.738	0	0	21.134.057
Амортизација	978.318					978.318
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	10.324.636	0	11.787.738	0	0	22.112.375
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	1.399.663	0	728.562	0	0	2.128.224
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	1.441.361	0	728.562	0	0	2.169.922
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	9.335.292	0	12.485.550	0	0	21.820.842
Зголемување	1.452.387		30.750			1.483.137
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	10.787.679	0	12.516.300	0	0	23.303.979
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	8.568.095	0	11.627.275	0	0	20.195.371
Амортизација	778.223		160.463			938.686
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	9.346.318	0	11.787.738	0	0	21.134.057
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	1.441.361	0	728.562	0	0	2.169.922
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	767.197	0	858.275	0	0	1.625.471

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	138.515.765	789.465.571	1.789.634.886	126.162.130	2.843.778.352
Зголемување	37.344.661	27.423.101	95.599.861	25.380.003	185.747.626
Намалување	709.493	1.685.815	11.420.176	66.813.538	80.629.022
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	175.150.933	815.202.857	1.873.814.571	84.728.595	2.948.896.956
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	0	338.495.176	1.396.749.120	0	1.735.244.297
Амортизација		29.278.857	84.788.053		114.066.910
Обезвреднување					0
Намалување		31.556.718	76.622.805		108.179.523
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	0	336.217.315	1.404.914.368	0	1.741.131.684
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	175.150.933	478.985.542	468.900.202	84.728.595	1.207.765.272
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	138.515.765	450.970.395	392.885.765	126.162.130	1.108.534.055
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	138.515.765	776.220.755	1.744.336.407	119.642.393	2.778.715.319
Зголемување		13.676.524	63.665.099	70.492.324	147.833.946
Намалување		431.707	18.366.619	63.972.587	82.770.913
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	138.515.765	789.465.571	1.789.634.886	126.162.130	2.843.778.352
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	0	320.073.829	1.318.598.142	0	1.638.671.971
Амортизација		18.728.868	96.371.970		115.100.838
Обезвреднување					0
Намалување		307.520	18.220.992		18.528.512
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	0	338.495.176	1.396.749.120	0	1.735.244.297
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	138.515.765	450.970.395	392.885.765	126.162.130	1.108.534.055
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	138.515.765	456.146.926	425.738.264	119.642.393	1.140.043.348

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2024 (тековна година)		0				0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2024 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства 2024						
Состојба на 1 Јануари 2023 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки		0				0
Намалување како резултат на продажби		0				0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2023 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства 2023	0	0	0	0	0	0



10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		

Вкупно:

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	333.027.554	316.773.920
Побарувања од купувачи во странство	7.343.927	7.620.311
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	152.615.683	152.272.779
Вредносно усогласување на побарувања	-152.775.808	-152.308.744
Вкупно:	<u>340.211.356</u>	<u>324.358.267</u>

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	199.626.406	224.239.630
Парични средства во денарска благајна	3.295	3.295
Девизна сметка	137.497.958	81.499.401
Девизна благајна		
Вкупно:	<u>337.127.659</u>	<u>305.742.326</u>

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
2024 (тековна година)		01.1.2024	%	зголем.	намал.	31.12.2024	%
Обични акции	Физички лица	1.075	0,99%			1.075	0,99%
	Правни лица	107.513	99,01%			107.513	99,01%
	Откупени сопствени акции	1	0,00%			1	0,00%
Приоритетни акции	ФПИО		0,00%				0,00%
Вкупно		108.589	100,00%	0	0	108.589	100,00%
2023 (тековна година)		01.1.2023	%	зголем.	намал.	31.12.2023	%
Обични акции	Физички лица	1.075	0,99%			1.075	0,99%
	Правни лица	107.513	99,01%			107.513	99,01%
	Откупени сопствени акции	1	0,00%			1	0,00%
Приоритетни акции	ФПИО		0,00%				0,00%
Вкупно		108.589	100,00%	0	0	108.589	100,00%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:

Вид на обврска:	Вид на обезбедување:	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема поврзани друштва	_____		
Обврски кон добавувачи	_____		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити	_____		
Обврски по основ на заеми	_____		
Останати долгорочни обврски:	_____		
_____	_____		
_____	_____		
Вкупно:		_____	_____

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	175.641.193	121.434.288
Добавувачи во странство	37.575.187	27.423.684
Добавувачи за нефактурирани стоки	17.396.796	21.361.405
Вкупно:	<u>230.613.177</u>	<u>170.219.378</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	<u>0</u>	<u>0</u>

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	2.840.754.857	2.592.097.711
Приходи од продажба во странство	86.775.566	60.069.980
Вкупно:	<u>2.927.530.423</u>	<u>2.652.167.691</u>

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приходи од наплатени отпишани побарувања	285.377	242.013
Приходи од државни поддршки	12.461.762	
Останато	22.971.553	5.356.294
Вкупно:	<u>35.718.692</u>	<u>5.598.307</u>

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	171.460.265	158.721.514
Трошоци за саеми		
Наемнина	8.716.967	9.674.911
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.310.378	1.671.328
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	287.510	287.299
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	167.125.869	109.775.550
Премии за осигурување	9.347.133	5.579.350
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.515.123	1.594.296
Трошоци за ревизија	2.032.917	1.970.065
Трошоци за останати интелектуални услуги	9.756.385	8.358.846
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	1.164.180	2.113.065
Загуби од отуѓување на нетековни средства	538.613	29.985.832
Останати расходи	2.448.703.507	2.274.233.260
Вкупно останати оперативни расходи	<u>2.822.958.847</u>	<u>2.603.965.317</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	0	0
Обврски по основ на купопродажни односи	27.951.138	20.660.472
Приходи од продажба на готови производи	7.960.717	8.510.264
Приходи од продажба на материјали	0	418.574